

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од А1 Бугарија“ ЕАД, со регистрирано седиште на адреса ул. “Кукуш”, бр. 1, Дистрикт Илинден, 1309 Софија, Бугарија, поднесено преку адвокат Златко Кујунџиски од Скопје, на седницата одржана на ден 28.06.2022 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која „А1 Бугарија“ ЕАД, со регистрирано седиште на адреса ул. “Кукуш”, бр. 1, Дистрикт Илинден, 1309 Софија, Бугарија, стекнува целосна контрола над „СТЕМО“ ООД, со регистрирано седиште на адреса ул. “Николаевска“, бр. 48, 5300 Габрово, Бугарија, по пат на стекнување на 100% од акциите, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 06.06.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на „А1 Бугарија“ ЕАД, со регистрирано седиште на адреса ул. “Кукуш”, бр. 1, Дистрикт Илинден, 1309 Софија, Бугарија, со која „А1 Бугарија“ ЕАД, Софија, Бугарија, стекнува целосна контрола над „СТЕМО“ ООД, со регистрирано седиште на адреса ул. “Николаевска“, бр. 48, 5300 Габрово, Бугарија, по пат на стекнување на 100% од акциите.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото, го утврди следното:

„А1 Бугарија“ ЕАД е дел од А1 Телеком Австрија групација (“А1 Групација”), крајно контролиран од страна на Америка Мовил, С.А.Б. де Ц.В.В. (América Móvil, S.A.B. de C.V., “Америка Мовил”), една од водечките телекомуникациски компании на светско ниво со седиште во Мексико, со што А1 Телеком Австрија Групацијата е дел од Америка Мовил Групацијата. Регионалниот деловен фокус на Групацијата на Подносителот е насочен кон Северна, Централна и Јужна Америка, каде што е активна на пазарот за услуги на фиксна телефонија, мобилни телекомуникациски услуги, обезбедување на широкопојасен интернет пристап и дистрибуција на медиумски содржини. Во Европа, Групацијата на Подносителот е активна преку Телеком Австрија Групацијата, која во моментов е активна во Австрија, Бугарија, Северна Македонија, Словенија, Србија и Хрватска. Портфолиото на А1 Телеком Австрија Групацијата опфаќа производи и услуги од говорна телефонија, широкопојасен интернет, мултимедијални услуги, решенија за податоци и ИТ, големопродажба, како и решенија за плаќање.

„А1 Бугарија“ ЕАД не е активен во Северна Македонија туку на територијата на Бугарија. Групацијата на Подносителот е активна на територијата на Северна Македонија преку неговите фирми-ќерки и тоа:

- Друштво за комуникациски услуги А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на Плоштад Пресвета Богородица бр.1, Скопје – Центар и предмет на работење: дејности на безжични комуникации
- Друштво за застапување и услуги ТЕЛЕМЕДИА ДООЕЛ Скопје, со седиште на Плоштад Пресвета Богородица бр.1, Скопје – Центар и предмет на работење: дејности за дистрибуција на филмска, видео и телевизиска програма
- Друштво за услуги А1 ТАУЕРС ДООЕЛ Скопје, со седиште на Плоштад Пресвета Богородица бр.1, Скопје – Центар и предмет на работење: дејности на безжични комуникации
- Друштво за развој на информатичко компјутерско технолошки производи ЛИНВОРКС ДООЕЛ Скопје, со седиште на Плоштад Пресвета Богородица бр.1, Скопје – Центар и предмет на работење: компјутерско програмирање

„СТЕМО“ ООД на своите крајни корисници им нуди цел спектар на услуги:

- Испорака на ИТ хардвер и софтвер (HDS).
- Технолошки услуги – интеграција на ИТ инфраструктура (TS).
- Имплементација на деловни решенија SAP AG (BS).
- Развој и имплементација на сопствен софтвер.

„СТЕМО“ ООД ги обезбедува своите услуги на територијата на Република Бугарија.

„СТЕМО“ ООД нема активности ниту пак дава услуги на пазарот во Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Проф. Д-р Владимир Наумовски